

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА

XII ПЕНЗИОНЕРСКИ ФОЛАКТОРНИ РЕВИИ

2014



ПОКРОВИТЕЛИ

Министерство за култура на Република Македонија
и град Скопје

јуни 2014

Информативен билтен

СЗПМ

Специјално издание

СОДРЖИНА

РЕПУБЛИЧКА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ - СКОПЈЕ.....	3
РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ ВО БЕРОВО.....	20
РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ ВО СВЕТИ НИКОЛЕ.....	25
РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ ВО СТРУГА.....	31
РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ ВО НЕГОТИНО.....	37
РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ ВО СКОПЈЕ СОЛИДАРНОСТ - АЕРОДРОМ.....	42
РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ ВО ГОРЧЕ ПЕТРОВ.....	48
ПЕНЗИОНЕРИТЕ АМБАСАДОРИ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА.....	54



Комисија за културно-забавен живот на ИО на СЗПМ:

Милевка Здравковска
- претседател
Леонид Манчев, Нурие
Кадриу, Видан Коневски,
Славица Ламбаша, Вања
Марковска, Боривоје
Бојациев, Ванѓа Пенева,
Цветанка Ангеловска

Издавач: Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија

За издавачот: Станка Трајкова

Изданието го подготвила: Калина С. Андонова, Мендо Димовски,
Милевка Здравковска

Компјутерско-графичко обликување: Tome Angelovski

Фото: Мендо Димовски, Зоран Андреески

Печати: РИ-Графика - Скопје

Тираж: 800 примероци

Со песна и љубов қон нашето културно богатство, идентитет и традиција

Љубовта кон татковината, кон својот народ, кон својата традиција и идентитет се изразува на повеќе начини. Еден од нив е преку песната и орото, преку по-

натите времиња, песни за љубовта, песни за тагата, песни за постоењето и премрежињата низ вековите. Пееја пензионерите, пееше секој на свој јазик. Се пееја песни различни, но еднакви и единствени на еден заеднички глас, на гласот на другарувањето и соживотот. Сите настапи имаа своја посебна убавина. Учесниците даваа сè од себе за да покажат колку човекот е силен кога го брани својот културен идентитет, и идентитетот на соседот, на другарот, на приятелот од својот град, здружението, населбата. Пееја и се редеа на сцената едни по други создавајќи уште еден фолклорен вез во нашето културно богатство, уште еден фолклорен бисер во нашата фолклорна ризница, испишувајќи уште по некој лист во книгата на неза-

читта кон традицијата и кон културното богатство создадени во минатото. Чувството на припадност кон своите корени со достоинство го покажаа 250.000 пензионери членови на СЗПМ, од цела Македонија. Тие низ песната и играта се дружеа, учествуваа и присуствуваа и на 6-те регионални ревии на песни, музика и игри, за целосно да му оддадат почит и да се поклонат уште еднаш на културното творештво на 10 јуни во Универзалната сала во Скопје, на Републичката пензионерска ревија.

Полни со ентузијазам и желба да го пренесат она што во себе го носат, нескривајќи ги своите чувства, иако во поодминати години, тие запеаја и заиграаа, оттргнувајќи ги од заборав старите традиционални песни испеани во ми-



боравот, со радост и со задоволство кон она што го оставаат зад себе.

И покрај возраста и натежнатите години, играа и пееја пензионерите понесени од писокот на зурлите и тапаните од кои тупкаше срцето. Извираа песните од нивните старечки грла и летаа како гулави на мирот, на другарството и приятелството.

На 10 јуни во Универзалната сала во Скопје, уште еднаш пензионерите го покажаа својот не-скршилв дух, својот пиетет кон нашето фолк-



лорно културно богатство порачувајќи дека ништо не е тешко кога се сака, кога се почитува, кога се брани било од непријателот или од канџите на заборавот. Затоа со право и заслужено шесте пензионерски регионални ревии и завршната Републичка ревија на песни, музика и игри и оваа година, по третпат, се прогласени за културни манифестиации од национален карактер.

Од овие причини е и поддршката на Министерството за култура на Република Македонија и на министерката д-р Елизабета Канческа-Милевска да биде покровител на оваа величествена и масовна културна пензионерска манифестија на која присуствуваа околу 1.500 пензионери.

10 јуни беше празник за пензионерите од Македонија, но и празник за градот Скопје, каде што и градоначалникот Коце Трајановски, исто така, му се придружи на покровителството со свој придонес и поддршка.

Играа и пееја пензионерите покажувајќи интересни обичаи, живописни носии и народни инструменти пред многубројната публика и пред покровителите на манифестијата, пред својот

народ и пред својата држава со голема благодарност и почит, благодарни за признанието за нивните големи напори и усилији во намерата да го зачуваат и да го збогатат нашето културно богатство и да го пренесат на генерациите кои доаѓаат.

Изворните, народните, староградските песни кои ги пееја учесниците на сцената, од време-навреме беа прифатени од присутните во салата и тогаш пееја сите, скрекни што во нивната трета доба поминува уште еден исполнет ден со вредна содржина. Бурните аплаузи беа силни колку и желбата на сите кои беа во салата, но и на оние кои не беа таму, а го видоа и доживеаја ова преку малите екрани или го прочитаа во весниците, вакви средби да има што почетсто. За навремено-то информирање исполнето со почит кон оваа популација, до сите медиуми, до новинарите и снимателите кои го одбележаа овој наш значаен настан, голема благодарност од Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија кој



беше организатор на шесте регионални и на Републичката ревија на песни, музика и игри, седум незаборавни културни манифестиации на пензионерите во Република Македонија.

Калина С. Андонова

РЕПУБЛИЧКА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ 2014
СКОПЈЕ
УНИВЕРЗАЛНА САЛА
10 ЈУНИ 2014 ГОДИНА



Скопје главен и најголем град во Македонија, а воедно претставува административно политички, стопански, културен и образовно-научен центар. Се наоѓа во средишниот дел на Балканскиот полуостров распространет на бреговите на реката Вардар. Градот Скопје во текот на своето постоење во зависност од историските прилики бил именуван со различни имиња. Античкото име му е Скупи (Scupi).

Името на градот Скопје има различна транскрипција на различни јазици и култури. Градот е познат како Шкупи на албански, Скопље на српско-хрватски јазик, Скопиа на грчки, Ускуп на турски, итн. Најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци тврдат дека Скопје е населено 4 000 г.п.н.е, но Скопје за првпат во документи се споменува од Клаудиј Диоломеј под древното име Скупи. Името Скупи (колиба, засолниште, стреа) за првпат се јавува кај Пајонското племе Агијани, кои живееле на овие простори.

Според историските податоци, во времето на императорот Октавијан Август, од 13-та до 11-та година пред нашата ера, Скупи од логор (каструм) на двете Македонски легии – 5-та Македонска и 4-та Скитска легија, прераснал во град. Подоцна во 84 или 85 година императорот Домицијан основал колонија Флавија Скупи, град со римски самоуправни права кој бил најголем на просторот од Солун на југ до Дунав на север. Во тоа време Скопје доживува голем развој и станува град со свој бискуп. За жал градот бил разурнат во катастрофалниот земјотрес на 28 април 518 година. По земјотресот Скупи веќе не се споменува, а скопската котлина добива нов град со името „Јустинијана Прима“.

Во 1555 година градот повторно е разурнат од катастрофален земјотрес, но набрзо е обновен и станува турско воено упориште. На 25 и 26 октомври 1689 година градот го освоил Австро-унгарскиот генерал Силвио Пиколомини кој подоцна го запалил Скопје поради епидемија на чума.

На 26 јули 1963 година во 5:17 часот Скопје беше разурнато од земјотрес. Под урнатините животот го загубија 1 070 негови граѓани, беа повредени над 4 000 граѓани. Повеќе од 90 отсто од зградите беа урнати и над 20 000 граѓани оставени без покрив над главата.

Денес Скопје е модерен град со 10 општини: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чайр и Шуто Оризари. Во Скопје живеат 668.518 жители.

Убави песни, ора, кореографии и бурни аплаузи

Круна на 6-те регионални ревии и квалитетот на настапите беше Республиката ревија на песни, музика и игри, која се одржа на 10-ти јуни во Универзалната сала во Скопје, на која зедоа учество 35 од 57-те здруженија. Над 3 часа се испреплетуваа рефрените од македонските

ја министерската за култура при Владата на Република Македонија Елизабета Канческа-Милевска, градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, комплетното раководство на СЗПМ и голем дел од претседателите на здруженијата на пензионери.

Во почетокот на гостите, присутните и учесниците им се обрати и им посака успешен настап претседателот на СЗПМ Драги Аргировски, кој не го криеше задоволство то од она што е сработено во последните три години, од резултатите на регионалните и Республиката ревија. Тој истакна дека Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија и овој пат со оваа Республикана ревија на песни, музика и игри покажува дека достоинствено ги чува и почитува културните обележја на сите кои живеат во нашата земја, особено во фолклорот како битен дел од идентитетот и традицијата.

Свое обраќање имаше и градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, кој исто така изрази голема благодарност до пензионерите кои неуморно трагаат и го чуваат нашето фолклорно творештво за да го остават во аманет на генерациите што доаѓаат. Тој се наврати и на напорите што ги прави градот Скопје и тој како градоначалник, главниот град да ни заличи на европска престолница и бројот на странски туристи да ја надмине досегашната бројка од која сме задоволни.

Министерката за култура при Владата на Република Македонија, д-р Елизабета Канческа - Милевска, во своето обраќање најнапред го истакна задоволството што може да биде дел од една ваква културна манифестија што ја приредуваат граѓаните од трета животна доба – пензионерите, манифестија која има големо културно значење во зачувување на нашето културно богаство и на нашиот идентитет. Во своето обраќање, министерката потенцираше дека пензионерите најубаво ги познаваат нашите обичаи и традиции, најдобро знаат да ги отпееат старите викоичи песни, да ги заиграат изврните ора, а сè со една желба да им ги остават во аманет на оние кои ќе дојдат како нови генерации пензинери, за тие да ја про-



евергрини, се прелеваат боите на носиите од сите краеви и од сите националности, се нижеа оро до оро, се прикажаа стари традиции, се разлеа звукот на



кавалите, гајдите, зурлите, се заигра оро на дајре. Песни, ора, традиции, кореографии и бурни аплаузи ја исполнија салата.

Со своето присуство и обраќање, учесниците и гостите во Универзалната сала во Скопје ги удостои-

РЕПУБЛИЧКА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ 2014

должат оваа убава традиција.

По официјалното обраќање започна да се ниже уште една бисерна фолклорна низа од песни, ора, обичаи, традиции и инструментални изведби. Сè во еден прекрасен сјај.

Во ревијалниот настап сите учесници во програмата се потрудија да покажат дел од она што го работат, што го постигнуваат во овие пензионерски години, да покажат колку песната, музиката и игрите не признаваат разлики во годините, во етничката припадност, во верата и јазикот. Вистинско уживање приредија сите учесници без исклучок.

Програмата започна со песна и оро на пензионерите од ЗП „Горче Петров”, облечени во прекрасните носии од егежскиот дел на Македонија, а заврши со едно живо ромско оро, со живописните облеки на ромите. И сите останати меѓу нив, ни го покажаа богатството и убавините на македонските изворни и народни песни и ора, живописните народни носии, добро сочуваните обичаи, како обичајот „Женски Водици“ од ЗП Пробиштип, или албанскиот обичај „Доведување на облечена невеста“ од ЗП Тетово, потоа обичајот „Сечење облак да не заврне град“, на ЗП Виница и други. А за песните и игрите, ќе кажеме дека беа одбрани најдобриите, најкарактеристичните за краевите од кои доаѓаат пензионерите. Така Штипјани ја испеаа познатата штипска песна „Дончо Штипјанчето“, пензионерите од Битолското здружение „Битола Бабан Битола“, од Струшкото „На Струга дуќан да имам“, ЗП Крушево, песната „К-Туша“ на влашки јазик... Убав настап имаа ЗП Гостивар, хоровите на ЗП Карпош и ЗП Гази Баба, одлична интерпретација имаше солистката од Кисела Вода, знамето македонско го развеаја воените пензионери...

Пензионерите на ревијата пееа, како да се напејуваат, играа како да се надигруваат. Играа дури и многу брзи и живи ора, без во ниеден миг да се почувствува товарот на годините. Така го одиграа на пример орото „Црногорка“ пензионерите од ЗП „Солидарност – Аеродром“, машкото оро „Потрчано“ Кочанчани, „Калаџиското“ Кумановци, „Паланечката тројка“ пензионерите од ЗП Крива Паланка, но и многу други. За соживотот што го имаат пензионерите во Сојузот најубав пример беше настапот на ЗП Дебар и Жупа: пееше Македонец македонска песна во музичка придружба на Ал-

банец и Ром. Се разбира дека сите настапи беа поздравувани со бурни аплаузи од присутните.

Беше тоа извонредна програма, богат колорит од изворни и староградски песни. Сите 35 здруженија се погрижија да им приредат на присутните пријатни мигови на кои долго ќе се сеќаваат.

Ревијата ја следеа повеќе од 1500 граѓани, а мошне инспиративно и професионално ја водеше познатата новинарка Цветанка Илиева.

Дружењето на пензионерите продолжи во хотелот „New Star“, каде на учесниците благодарници



им доделија претседателот на СЗПМ Драги Аргировски и претседателот на СЗП на град Скопје Крсте Ангеловски, како домаќин на Републичката Ревијата



на песни, музика и игри 2014.

Дружењето во пријатно време и атмосфера го збогати познатата пејачка група „Молика“ и Круме Спасовски, пејач ветеран.

Милевка Здравковска



Универзална сала во Скопје на 10. јуни 2014 Обраќање на Драги Аргировски претседател на СЗПМ

Почитувани присутни и ценети гости: добро ни дојдовте на оваа, за нас пензионерите, најзначајна културна манифестација – Републичката ревија на песни, музика и игри.

Дозволете ми најнапред да ги поздравам Министерката за култура во Владата на Република Македонија Елизабета Канческа – Милевска и Коце Трајановски, градоначалник на градот Скопје, кои ни направија чест да бидат покровители на овој наш најголем пензионерски културен настан. Го поздравувам и присуството на генералниот секретар на Црвениот крст на Република

Македонија Сајт Сајти, директорката на Универзална сала Вера Бошковска и други гости.

Почитувани пензионерки и пензионери, драги гости, дами и господа

Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија и овој пат со оваа Републичка ревија на песни, музика и игри покажува дека достоинствено ги чува и почитува културните обележја на сите кои живеат во нашата земја, особено во фолклорот како битен дел од идентитетот и традицијата.

Како што ви е познато, во изминатите два месеца се одржаа шест регионални ревии на песни, музика и игри на кои успешни домаќини беа Здруженијата на пензионерите Берово, Свети Николе, Струга, Неготино, Горче Петров и Солидарност – Аеродром – Скопје. Преку овие ревии се сочувуваат од заборав многу изворни и староградски песни и ора, извешените носии во разни бои, народни обичаи и уникатни стари инструменти, што со векови се напластиле во нашата култура. Сето ова е придонес од нас пензионерите за збогататувањето на фолклорната ризница на Република Македонија, на нашето музичко богаство и потврда на нашата надалеку позната култура и идентитет.

За одбележување е дека на регионалните ревии зедоа учество рекорден број квалитетни изведувачи, така што селекторот Томче Стојков и Комисијата за култура при СЗПМ имаа тешка задача да ги изберат најдобрите.

Денес на оваа наша републичка ревија на песни, музика и игри се очекува посебен квалитет и посебно доживување. И денес најстарите жители на нашата земја ќе играат и ќе пеат со срце и радост покажувајќи дека за песна и игра годините не се пречка. Тие уште еднаш ќе покажат како се чува и сака она најдрагото, највредното и најскапоценото за човекот, здравјето, песната, музиката и орото. Притоа и денес ќе покажат дека сите се едно, дека имаат една единствена цел: да го негуваат македонскиот мелос, да го афирмираат фолклорот, традицијата и обичаите и да го остават како аманет на генерациите кои доаѓаат.

За да се прикаже и покаже најубавото и најквалитетното, пензионерите од сите здруженија вложија големи усилији, посветеност и ентузијазам. Нашите постигнувања на овој план се очигледни, затоа Министерството за култура на Владата на Република Македонија, пензионерските ревии и оваа година ги прогласи за културно богаство од национален интерес на државата.

Денес пензионерите ќе пеат и ќе играат, но овие ревии се само дел од многите пензионерски активности и дружења. Културните активности, спортските натпревари, екскурзиите и пикник средбите што ги организира Сојузот и неговите членки, придонесуваат пензионерите во нашата земја да имат активен и здрав живот, да уживаат во секој миг во третото животно доба, да бидат весели, наслеани и задоволни.

Ако сакаш да ја почувствуваш душата на еден народ, да ја запознаеш неговата култура и вредност, слушни ја неговата песна. Да ја слушнеме сите заедно!

Благодарам!



Универзална сала во Скопје на 10. јуни 2014
**Обраќање на
Ќоце Трајановски
градоначалник на Град Скопје**

Почитуван Министер за култура во Владата на РМ, Елизабета Канческа – Милевска,

Почитуван претседател на Сојузот на здруженијата на пензионери на РМ, Драги Аргировски,

Почитуван претседател на Сојузот на здруженијата на пензионери на Град Скопје, Крсте Ангеловски

Почитувани пензионери, почитувани присутни

Дозволете ми да ве поздравам и да го изразам моето задоволство што денес присуствуваам на Републичката ревија на песни,

музика и игри, која ја организира Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија.

Оваа Ревија ги обединува активностите на 57 здруженија на пензионерите во државата, и е од исклучителна важност за пензионерите во Македонија, не само поради придонесот кој го има во зачувувањето на културната традиција, со негување на фолклорот, туку е значајна и поради тоа што дава можност за дружење, социјализација и подолг и поквалитетен живот на пензионерите.

Токму затоа и Министерството за култура оваа ревија ја прогласи за манифестација од национален интерес за културата на државата.

Дозволете ми да ја истакнам одличната соработка која Градот Скопје ја има остварено изминатите години со Сојузот на здруженијата на пензионерите на Скопје и тоа преку взајемно учество во реализација на разни програми и активности кои имаат за цел остварување на поквалитетен живот на пензионерите.

Накратко можам да го споменам следното:

- Потпишување на меморандум за соработка на ниво на СЗПМ и ЗЕЛС;
- Подобрување на условите за рекреација и дружење на пензионерите во Рекреативниот Центар Катланово, негово реновирање и оспособување за функционирање. Реновирано е фоајето на одморалиштето, комплетно се обновени ходниците на двата ката, реновирани се купатилата во собите на одморалиштето. Во дворот на објектот поставени се клупи и осветлување. Следува обновување на бетонските патеки околу Рекреативниот центар;
- Организиран групен превоз на пензионери на дестинации на подрачјето на Скопје и територијата на Република Македонија;
- Бесплатен превоз три дена во неделата – вторник, петок и сабота, а од 22 јуни и во недела;
- Бесплатни слободни легитимации за јавниот градски превоз за инвалидските пензионери;
- Поддршка на спортски манифестации како што е традиционалниот 13-то Ноемвриски шаховски турнир и друго;
- Соработката на Градот Скопје со Сојузот на здруженијата на пензионерите на Град Скопје продолжува и понатаму и тоа преку поддршка во организациското јакнење на Сојузот односно за понатамошната работа на Сојузот и здруженијата кои се негови членки.

Градот Скопје во рамките на своите можности ќе излегува во пресрет на барањата на пензионерите, ќе ги разгледува нивните предлози, сугестиии и иницијативи и ќе работи на решавање на конкретни проблеми. Исто така ќе бара форми и ќе презема мерки кои ќе придонесат за збогатување на секојдневниот живот на пензионерите.

Ви благодарам.



**Универзална сала во Скопје на 10. јуни 2014
Овраќање на
Елизабета Ќанческа
- Миаевска
министер за култура
во Владата на РМ**

Почитуван Градоначалник на град Скопје, г. Коце Трајановски,
Почитуван претседател на Сојузот на здруженијата на пензионерите, г. Драги Аргировски,

Драги пензионери, дами и господа,

Дозволете ми да го изразам моето големо задоволство што де-

неска имам можност да ви се обратам на свеченото отворање на 12-тата по ред ревија на песни, музика и игри на пензионерите, манифестација која е одраз на вашата силна желба, посветеност, истрајност и длабока почит кон трајните вредности на културата како наше национално обележје. Уште на почетокот би сакала да упатам голема благодарност до Сојузот на пензионерите и до сите 57 здруженија кои преку оваа манифестација, веќе 12 години, даваат свој искрен придонес во негувањето на богатата македонска етнокореолошка традиција, нашиот староградски фолклор и извornото творештво. Ревијата на песни, музика и игри ги афирмира наследените вредности кои го потврдуваат нашиот културен идентитет и творечката автентичност на македонското поднебје. Секоја година, богатата програма на манифестацијата во чија што реализација учествуваат пензионери од сите градови во Република Македонија, е одлична можност да се потсетиме на нашата богата културна традиција, да се дружите меѓу себе, интензивно да комуницирате и да им го пренесете на младите генерации, најубавото, извorno македонско творештво.

Почитувани присутни,

Ревијата на песни, музика и игри е проект од национален интерес и е една од многубројните активности и програми на Сојузот на пензионерите со кои генерално се збогатува нашиот културен и јавен живот. Токму затоа, и во оваа прилика би сакала да ја истакнам цврстата определба на Министерството за култура за отворена соработка со Сојузот и здруженијата на пензионерите во Република Македонија. Вие сте нашата гордост, вие покажавте и докажавте како се почитува и негува сопствената култура.

Во изминатиот период Владата на РМ спроведе повеќе мерки со кои го подобривме статусот на пензионерите, а особено радува и податокот што со спроведувањето на дел од овие мерки се овозможи поголемо присуство на пензионерите на голем број културни манифестации и настани кои се одржуваат во нашата земја.

Почитувани присутни,

Би сакала уште еднаш да истакнам дека сите институции од областа на културата се отворени за сите граѓани на Република Македонија, за сите вас кои дадовте свој голем влог во градењето на достоинството на македонската култура. Вашето присуство е повеќе од добредојдено во нашите институции кои имаат навистина богати програми и содржини кои што верувам дека ќе бидат вистинско задоволство и уживање за сите вас.

Убедена сум дека и денешната ревија ќе биде убав настан за сите вас, можност да проследите многу нови кореографии, игри и песни од нашата богата музичка традиција. Уште еднаш голема благодарност до Сојузот и посебно до претседателот Драги Аргировски за посветената работа и ангажманот во реализацијата на манифестацијата.

Почитувани присутни,

Нема стабилна и перспективна иднина за државата без уметност... без култура... Затоа на крајот ќе посакам вашиот труд, вашиот придонес и во иднина да остане на македонската културна сцена како трајна вредност од која младите генерации ќе црпат чувство на припадност, на идентитет.

Ви благодарам за вниманието!



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**

„Мори моми костурчанки
раширете го орото“
– играорна група
„Две китки“
– солист Стево Ѓуровски



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ГОСТИVAR**

„Мори ружо шумско цвеќе“
албанска песна – дуэт



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ПРОБИШТИП**

„Женски водици“
– обичај и песна



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
БИТОЛА**

„Битола бабан Битола“
– мешана пејачка група

**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
СВЕТИ НИКОЛЕ**

„Вруќина брате тужнина”
народна песна – трио



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ШТИП
И КАРБИНЦИ**

„Дончо штипјанчето”
– пејачката група



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КРУШЕВО**

„К’туша” влашка песна
– пејачка група



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
НЕГОТИНО**

„Кога си бевме млади”
– мешана пејачка група





**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ДЕМИР ХИСАР**

„Беранче“
– машко оро



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ДЕБАР
И ЦЕНТАР ЖУПА**

„Јано мори јано“
– солист Џеват Лимановски



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
СТРУМИЦА**

„Да ми пукнеш мила мамо“
– пејачката група



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КРИВА ПАЛАНКА**

„Паланечка тројка“
– мешана играорна група

ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КУМАНОВО

„Калајџиско оро“
– мешана група



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ВАЛАНДОВО

„Простено ти е простено“
– мешана група



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КИСЕЛА ВОДА

„Брала мома капини“
– солист Драгица
Симоновска
и фолклорна група



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ТЕТОВО

„Огреала месечина“
македонската песна –
мешана група





**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ТЕТОВО**

„Доведување невеста и
играње оро“
– обичај – група Албанки



**ЗДРУЖЕНИЕ НА
ВОЕНИ
ПЕНЗИОНЕРИ**

„Народе македонски“
– пејачка и играорна група



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ВИНИЦА**

„Сечење облак да не
зavrне град“
– обичај – пејачка група



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КАВАДАРЦИ**

„Девојченце, девојченце,
љубиш ли ме...“
– мешана пејачка група

**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КОЧАНИ**

„Машкото оро“
и „Потрчулка“
– играорна група



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ГЕВГЕЛИЈА**

„Гевгелија цветна градина“
– мешана пејачка група



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
СТРУГА**

„На струга дуќан да имам“
– пејачка група



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
СОЛИДАРНОСТ
- АЕРОДРОМ**

„Црногорка“
– фолклорната група





**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КАРПОШ**

„Еј мори лено, бела лено...“
– хор „Серенада“



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
БОГДАНЦИ**

„Зедов жена мрзелива“
– пејачка група



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ВЕЛЕС**

„Заробиле едно моме“
– мешана пејачка група



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
БЕРОВО**

„Ветар ми дува за
надежите“
– солист Грковски со
пјачка група

ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
РАДОВИШ
И КОНЧЕ

„Ајде ми легнала Лилјана“
– пејачка група



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ОХРИД И ДЕБРЦА

„Охридска песна и оро“
– мешана група



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КРАТОВО

„Девојче кратовчанче“
– машка пејачка група и
оркестар



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ГАЗИ БАБА

„Не ми го лажи Ѓорѓи
момето“
– мешана пејачка група





**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ПРИЛЕП**

„Една песна имаме“
– мешан хор КУД
„Пензионер“



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КИЧЕВО**

„Ангелино моме“
– пејачка и фолклорна група




**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ШУТО ОРИЗАРИ**

„Ромско женско оро“
– фолклорна група



**ДОДЕЛУВАЊЕ
БЛАГОДАРНИЦИ
НА УЧЕСНИЦИТЕ**

XII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ
Берово
Дом на културата
3 мај 2014 година



Берово е град во источниот дел на Република Македонија, кој е сместен под падините на Малешевските планини. Во негова близина се наоѓа и Беровското Езеро. Берово се наоѓа на 161 км од Скопје. За тоа како го добило Берово своето име, постојат две легенди. Според првата, го добило своето име по името на некој си сточар Беро. Аргумент за ова е постоењето на таканаречената Берова ливада, во атарот меѓу селата Мачево и Робово, за која се смета дека му припаѓала на тој сточар. Според втората легенда која е повеќета, името Берово произлегло од тоа што луѓето се береле (се собирале) на тоа место. Се поставува прашањето од каде се берело населението. Па од старите населби во месноста Туртела, Селца, Рибница, Раздоло, Клепало, Добри Лаки и други, а подоцна и од другите Малешевски села.


Во околната на Берово има богатство од букови, борови и дабови шуми. Општинскиот центар Берово и селските населби се сместени на периферијата на Малешевската котлина. Инаку, Берово има умерено-континентална клима со модификација на климата во високите планински и рамнински делови. Населението во градот и целата Малешевска област се занимава претежно со земјоделство. Поради специфичноста на земјиштето во Малешевијата најмногу се одгледува компир по кој Берово е препознатливо. Исто така Берово е познато и по Беровското бело сирење. Во селото Разловци во близината на Берово, во 1876 година е дигнато познатото Разловечко востание на чело со легендарниот македонски револуционер од овој крај, Димитар Поп-Георгиев Беровски. Берово има четири цркви, две капелни цркви плус една црквичка во месноста Туртела, каде монахињите од манастирот „Свети Архангел Михаил“ поседувале манастирски имот, каде што чувале стока. Сите цркви се градени во 18 и почетокот на 19 век. Манастирот „Св. Архангел“ што се наоѓа во Берово е единствениот манастир кај нас во кој непрекинато се одвива монашки живот веќе 153 години, токму колку што се стари и конаците.

Со својата местоположба, климатските услови и еколошките погодности за здраво живеење, Берово се повеќе привлекува интерес и станува главна туристичка дестинација во Малешевијата.

Негување и чување на културните традиции



Љупчо Готовски



Методија Тошевски



Драги Наçински

жение на пензионери и минувајќи низ центарот се упатија кон Домот на културата, каде што беше одржана ревијата. Таму, пригодно украсената голема сала беше претесна за присутните, меѓу кои во првиот ред седеа високите гости: претседателот на СЗПМ Драги Аргировски, потпретседателот на ИО на СЗПМ Методија Тошевски, градоначалникот на општина Берово Драги Наçински и претседателот на Советот на Општината Јован Матеничарски.

Центарот на Малешевијата, историското гратче Берово, на 3-ти мај 2014 година беше центар на најзначајната и најмасовна културна средба на пензионерите од градовите: Виница, Делчево, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево и Берово. Учесниците на оваа 12-та регионална ревија на песни, музика и игри, облечени во народни носии со колоритни бои и отсај на поднебјето на кое им припаѓаат, најпрво во свечена колона тргнаа од седиштето на Беровското здру-

Добредојде на учесниците, на гостите и на сите присутни им посака претседателот на ЗП Берово **Љупчо Готовски**, кој изрази посебно задовост и благодарност до СЗПМ што му беше укажана доверба токму на нивното здружение да биде домакин на оваа значајна културна манифестација на пензионерите од овој регион.

Поздравен говор одржа и градоначалникот на Берово **Драги Наçински**, нагласувајќи ја добрата соработка на здружението со локалната самоуправа.

– И натаму ќе се обидуваме да поддржуваме такви проекти што ќе го подобруваат квалитетот на животот на граѓаните, а посебно на пензионерите. Секогаш настојувам да им излезам во пресрет на пензионерите, како што е и оваа ревија и да се чуствуваат среќни и задоволни. Во таа насока е и проектот што треба да се оствари со помош на холандска донација, да се изгради дом за стари лица во Берово. Тоа вие пензионе-



XII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ - БЕРОВО



рите го заслужувате. Ние треба да учиме од вас – рече, покрај другото, градоначалникот Нацински.

Во име на организаторот – СЗПМ, учесниците и присутните ги поздрави потпретседателот на ИО **Методија Тошевски**, кој го истакна значењето на оваа манифестација од аспект на негувањето и обновувањето на културните традиции и оставањето аманет на младите генерации за натамошно чува-

ње на културното богатство на нашата земја. Изразувајќи посебно задоволство што сесијата на регионалните ревии започнува токму во гратчето што многу го сака, тој ја прогласи ревијата за отворена.

Потоа, со песни, музика и игри, почнаа да се претставуваат учесниците внесувајќи расположение и интерес кај публиката за изведбите што се карактеристични за крајот од каде доаѓаат. Најпрво настапи ЗП Виница со обичајна претстава „Сечење облак, да не заврне град“ низ која прикажа интересни обичајни постапки.

Пензионерите од Делчево се претставија со музичка група. Богат музички репертоар понуди ЗП Кочани, кое се претстави со изведби на повеќе песни и ора. ЗП Македонска Каменица се претстави со повеќе изведби на женското трио, а играорната група со неколку ора. Пензионерите од ЗП Пехчево се претставија со пејачка група која исполнува песни. Како домакини, беровските пензионери со хорски настап го најавија крајот на ревијата. Нивното претставување како и на претходните, беше наградено со ракоплескање на публиката.

Благодарници на учесниците во име на организаторот СЗПМ им врачи **Горѓи Серафимов**, член на Извршниот одбор на Сојузот, а ревијата мошне успешно ја водеше новинарката Јасмина Димовска. Дванаесеттата ревија на песни, музика и игри на здруженијата на пензионери од источниот регион заврши со повеќе часовна пријатна забава и дружење на учесниците.

Мендо Димовски



XII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ - БЕРОВО

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ ВИНИЦА

Пејачка група:
„Сечење облак да не заврне
град“ – обичај



ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ КОЧАНИ

Цанко Минев: „Ајде ред се
редат кочански сејмени“

Мешана играорна група:
„Потрчулка“, „На трипати“,
„Елено моме“

Тоде Стојменов:

Денеска ми е сабота“ и
„Мајко ќе одам јабана“

Митко Петров: „Домаќине“

**Милица Петрова и
Славка Стојменова:**

„Дома ли си Севдо, сама ли си“

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ ДЕЛЧЕВО

Мирко Стојменовски:
„Каде се спремаш млад бе
Дојчин“

Спире Трајановски:
„Дивна Јуда“

Играорна група:
Сплет ора од Пијанечко



XII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ - БЕРОВО



ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ ПЕХЧЕВО

Пејачка група:

„Блажена горо зелена”,
„Тргнала Румена за вода
студена”
„Брала мома капини” и
„Рум дум дум”



ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Пејачка група:

„Многу си ја сакам тате
Алимена” и
„Нарача Ратка порача”

Мешана играорна група:
„Сасанско”, „Бате Геро”,
„Запојас” и „Ситното”

Душко Богатиноски:
„Митра оди навода”
„Убава Стојна комита била”

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ БЕРОВО

Пејачка група со солист

Грковски:

„Ајде Милке да бегаме”,
„Не оди моме крај брегот”,
„Ерген сам одел”, „Песна за
Димитар Поп Ѓорѓиев” и
„Јана грло заболело”

XII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ
Свети Николе
Дом на културата „Крсте Јисирков“
9 мај 2014 година



Свети Николе е град во централниот дел на Република Македонија, во котлината Овче Поле, и е центар на Општина Свети Николе. Според една легенда поврзана за ова место: во Свети Николе постоеле околу 40 цркви. За време на турското ропство сите цркви биле уништени само најубава и единствена која останала е црквата Свети Никола, па затоа и името на овој град е Свети Николе. Инаку Свети Николе како населба континуирано постоело од многу одамна. Најстарите траги на живот во котлината се од периодот на неолитот, што е потврдено и со археолошки истражувања. Постојат индиции дека во Овче Поле бил центарот на Пеонската држава, чиј најголем град, воедно и седиште на пеонските кралеви, бил градот Билазора и се наоѓал на локалитетот Градиште во село Кнежје. Најстари жители на овие краишта биле Пеонците, кои го населувале просторот меѓу реките Аксиј (Вардар) и Струмона (Струма).

Свети Николе, постоел како населба и во античкиот период. Првобитно населбата била лоцирана североисточно од денешната црква Свети Стефан. Поради мочурливото земјиште и нездравите услови за живот кон крајот на 3 век п.н.е. населбата била дислоцирана неколку пати. Најверојатно античкото име на населбата било Пробатон. Во 7 век таа го променила името во Овче Поле.

Во средновековните пишани извори, првпат, Овче Поле како населба (тврдина), и пошироко, се споменува во 13 век. Во 1246 г. никејската војска, покрај другите места во Македонија, го зазела и Овче Поле. Во 1292 г. во населбата, која се уште го носи името Овче Поле, била изградена црквата посветена на чудотворецот свети Николај. За црквата е поврзана легендата за чудотворното излекување на Стефан Дечански. Во шесетите години на 17 век, турскиот патеписец Евлија Челебија на два пати престојувал во Свети Николе. До седумдесетите години на 19 век, кога патот за Солун минувал преку Свети Николе, тоа било едно од значајните економски места од левата страна на реката Вардар. Пуштањето во сообраќај на вардарската железница во 1873 година неповолно се одразило на градот. Денес населението претежно се занимава со земјоделство, а од индустријата застапени се прехранбената, текстилната и индустријата за градежни материјали. Според пописот од 2002 година, Свети Николе брои 13 746 жители.

Се редеа песна до оро, се преадеваа боите на носиите



Никола Атанасов



Драги Аргировски



Зоран Тасев

и во нивното целокупно дејствување. Тој укажа и на добрата соработка на локалната самоуправа со здружението на пензионери.

Ревијата за отворена ја прогласи претседателот на СЗПМ **Драги Аргировски**, кој ги поздрави и гостите и домаќините, и се

осврна на значењето на ревиите, кои и годинава, Министерството за култура ги прогласи за национален интерес во културата на нашата државата.

– На оваа ревија ќе имате можност да проследите богата и интересна програма, а најдобрите ќе пеат и ќе играат на републичката завршна ревија кој ќе се одржи на 10 јуни во Универзалната сала во Скопје. Денешната манифестација се совпаѓа со Денот на Европа и победата над Фашизмот. Сите пензионери треба да се чувствуваат горди затоа што го чуваат од заборав нашето фолклорно богатство и го пренесуваат на идните генерации, а воедно се дружат, градат нови и ги зацврстуваат старите пријателства, – рече меѓу другото претседателот Аргировски.

Инаку, програмскиот дел на ревијата започна со настапот на женското трио: Ленче Донева, Јагода Стојчева и Македонка Миланова од ЗП Свети Николе, со две викоички традиционални песни.

ЗП Пробиштип, имаше убав настап со обичајот „Женски водици“ и неколку песни. ЗП Лозово се претстави со неколку песни и лични творби на Марија Моневска. ЗП Ново

На 9 мај во Домот на културата „Крсте Мисирков“, светиниколчани имаа можност да уживаат во прекрасните изведби на соло пејачи, ансамбли, културно-уметнички друштва, пејачки групи, викоички изведби и друго, како и да видат традиции и обичаи кои се веќе подзaborавени, а се во колоритот на македонските носии на учесниците од здруженијата од Пробиштип, Лозово, Ново Село, Штип, Струмица, Злетово, Радовиш и Свети Николе.

Најнапред, во полната сала на Домот на културата, на учесниците и гостите топло и срдечно добредојде во срцето на Овчеполието, им посака претседателот на Собранието на здружението-домаќин **Никола Атанасов**.

Од името на Локалната самоуправа обраќањето на градоначалникот **Зоран Тасев** беше срдечно. Тој ги поздрави присутните во салата и им се заблагодари на пензионерите на нивните активности за зацврстување и одржување на нашата богата фолклорна ризница и им упати топли и убави желби за добро здравје, за уште поуспешно дружење и зачувување на духот на традицијата, како

XII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ - СВЕТИ НИКОЛЕ



Село настапи со дует и соло песна во придружба на кавали и гајда. Веселата атмосфера ја надополнни ЗП Штип со настапот на мешана пејачка група. ЗП Струмица се претстави со хорска изведба на две песни во придружба на хармоника, тапан, гитара, кавал и кларинет. Успешен настап имаа и претставниците од ЗП Злетово со трио пејачка група. За ЗП Радовиш и Конче, настапи пејачка група со песна и оро од Ињево, во придр

жба на гајда, кавал, тамбура и тапан.

Два и пол часа пролетаа за миг. Се редеа песна до песна, оро до оро. Се прелеваа боите и старинските украси на народните носии. На крајот **Милевка Здравковска** во името на СЗПМ им врачи благодарници на учесниците, а на домаќинот му честиташе за успешна организација.

По завршувањето на планираните активности во



Домот на културата, дружество продолжи во ресторонот „Илинден“ во с. Црнилиште, каде престедателот на СЗПМ Драги Аргировски му врачи подарок на претседателот на ЗП Свети Николе Мирко Дањилов, како признание за неговата долгогодишна успешна работа во ЗП Свети Николе.

Вукица Петрушева

ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
СВЕТИ НИКОЛЕ

Женско трио:
„Врукина бате тужнина”,
„Сва нок седев во ладна
меана”



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ПРОБИШТИП

КУД „Весели пензионери“:
„Женски водици“ – обичај,
„Мита мете рамни двори“,
„Арнаут“ – оро,
„Зимата помина,
пак свадба има“
и „Разболе се катерина“
– солист



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ЛОЗОВО

Вена Велкова:
„Нико, Нико меанцико”,
Тозо Милчев:
„Девојче тенко виско не одај
ситно пред мене”,
Марија Моневска
– лични творби:
„Копнеж” и „Дојди во Лозово”





**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
НОВО СЕЛО**

Атанас Пертенов и
Димитар Ушиновски:
„Кажи Рајне”
Иван Цеков:
„Моме стои во ливади”



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ШТИП И
КАРБИНЦИ**

Мешана пејачка група:
„Дончо штипјанчето”,
„Ој, природо” и
„Битола бабан Битола”



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ЗЛЕТОВО**

Трио:
„Сонце ми застанало”,
соло гајда и
Музичка група од гајда,
тамбура, дудуче и тапан

ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
РАДОВИШ
И КОНЧЕ

Женска пејачка група:
„На срце, на срце ми”,
„Ајде легнала е Лилјана”
Фолклорна група Ињево
– песни и ора:
„Ајде Анѓо да повечерамо”
и „Ињевско оро”




ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
СТРУМИЦА

Мешана пејачка група:
„Тргнала мома на вода”
„Да ми пукниш мила мамо”



XII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ
СТРУГА
Дом на културата
11 мај 2014 година



Струга - Античкото име на градот е Енхалон, од старогрчкиот збор што во превод значи јагула. Дури многу подоцна населбата го добива името Струга, кое произлегува од чист и карактеристичен словенски збор. Народот на Струшко и Охридско дава две свои објаснувања за потеклото на ова име.


Според првото народно толкување, името Струга доаѓа од отворената географска положба на градот: место каде што постојано струже (дува) ветер.

Второто е сосем поинакво: Одамна некогаш македонските Словени (Брсјаци и Мијаци) во Струшко се занимавале со сточарство и во точно определено време ги дотерувале многубројните овци на стриг (стрижење волна) во близина на истекот (Устата) на Црн Дрим од Охридското Езеро. Името може многу пологично да се поврзе со преминот низ ограда за молзење овци, наречен струга (страга, стронга). Постои и објаснување дека Струга значи речен ракав, притока и тоа на место со уреди за риболов.


За првпат под словенското име Струга, градот се споменува во еден документ од XI век. Во друг документ од XVI век (Калимановата грамота) е дадена царска повелба во која пишува: „приходите од рибното ловиште на град Струга да се испраќаат на Зографскиот манастир“.

Археолошките наоди и откритите пишувани споменици зборуваат дека животот овде датира уште од праисторијата. Струга е стара населба која потекнува од неолитскиот период. Првата неолитска населба е регистрирана околу 3.000 години п.н.е. Во антиката, Струга има многу профитирало заради тоа што се наоѓала на патот Виа Игнација, кој ги поврзувал Источното и Западното римско царство. Врз основа на некои археолошки наоди, се претполага дека античкиот град Енхалон, најверојатно е основан од припадниците на илирското племе Десарети, во непосредна близина на денешната рекичка Климетица. Според географската положба на Струга има суптропска клима, но влијание имаат и воздушни струи од околните планински предели. Според податоците од пописот на население спроведен во 2002 година, во Општина Струга имало 63.376 жители. Структурата по пол е 31 743 (50%) жени и 31 633 (50%) мажи. Просечната старост на населението, 33,1 години и тоа население до 20 годишна возраст има 36,2%. Население со старост под 40 години има 67,2 % додека над 60 години има само 11,7%.

Израз на мултикултурното богатство



Лиман Положани



Бесник Поцеста



Зијадин Села

можат подостоинствено и посреќно да живеат, да им помагаат на своите деца и што подолго да им се радуваат на своите внуци.

Исто така, на македонски и на албански јазик, на присутните им се обрати и потпреседателот на Собранието на СЗПМ **Бесник Поцеста**,

кој во име на организаторот СЗПМ, зборуваше за значењето и придонесот на ревијата во негувањето на традициите и чувањето на културното богатство како израз на идентитетот и заедничкото живеење во нашето мултиетничко општество.

– Оваа ревија на песни, музика и игри, на сите пензионери ни овозможува забава и приятно дружење, без оглед на националноста и вероисповедта. Овде сме дојдени да поминеме уште еден скршен ден, да слушаме песни и музика, да се радуваме на фолклорните изведби од сите претставници на здруженијата и на сите јазици и обичаи кои се практикуваат во Југо-западниот регион, со што се запознаваме со посебностите на културното богатство и го зацврствувааме мултиетничкото живеење во оваа наша заедничка татковина, Република Македонија”, – посочи во своето обраќање потпреседателот Поцеста и ја прогласи Ревијата за отворена.

Први на сцена стапија домаќините со пејачка и мешана играорна група и се претставија со карактеристични песни за струшкото поднебје. Здружението на пензионери од Крушево се претстави со три песни на македонски и на влашки јазик, а ЗП Охрид и Дебрца со

Бо Струга, во градот на поезијата и туризмот, во организација на СЗПМ, на 11-ти мај 2013 година, во Домот на културата, се одржа 12-та регионална ревија на песни, музика и игри. На оваа културна манифестација на пензионерите од четвртиот регион настапија претставници на здруженијата на пензионери од: Струга, Крушево, Охрид и Дебрца, Прилеп, Кичево, Битола, Дебар и Центар Жупа, Демир Хисар и Македонски Брод. Во име на домаќинот – ЗП Струга, добредојде на учесниците и на гостите им посака претседателот на здружението **Лиман Положани**, кој посебно ги поздрави претседателот на СЗПМ Драги Аргировски со потпретседателот на Собранието Бесник Поцеста и градоначалникот на Општина Струга, Зијадин Села. Градоначалникот на Струга **Зијадин Села** во своето обраќање на албански и на македонски јазик изрази воодушевување за масовноста и подготвеноста на пензионерите во организирањето такви средби, на кои се манифестира културното богатство и негувањето на традициите во определените региони и мултиетнички средини. Притоа тој рече дека ќе се заложи локалната самоуправа и натаму да ги поддржува пензионерите за да

XII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ - СТРУГА



песни и ора кои потсетува на негувањето на обичаите и староградската музика во охридско и околната. Претставниците од Прилеп на Ревијата учествуваа со пејачки групи од двете културно-уметнички друштва – „Пензионер“ и „Пенка Котеска“, кои исполија патриотски и народни песни карактеристични за прилепското поднебје. ЗП Кичево настапи со хор и играорна група, кои се претставија со изворни народни и патриотски песни и традиционалното оро „Невестинско“.

Битолските пензионери, исто така, настапија со пејачката група и ја презентираа староградската песна и музика што е специфична за ова подрачје, а посебно внимание привлекоа со „химната“ на градот под Пелистер. ЗП Дебар и Центар Жупа се претстави со изведување македонски и албански изворни песни, а ЗП Демир Хисар со мешан хор и играорна група кои исполија по две-три песни и ора. Исто така, и ЗП Македонски Брод настапи со пејачка група, но и со солисти и инструменталисти, кои презентираа песни и ора од Поречијата.

Благодарници на учесниците во име на организаторот СЗПМ им врачи **Цветанка Ангелковска**, член на Комисијата за културно-забавен живот при Сојузот, а ревијата мошне успешно на македонски и албански јазик ја водеа **Весна Баштованска** и **Кендиме Мехмеди**.

М. Димовски



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
СТРУГА

Пејачката група
„Распеани стружани“:
„Има еден град на езеро“ и
мешаната играорна група



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КРУШЕВО

Пејачка група:
„Се создаде република“,
„К’туша“ – влашка песна
и „Подигни си бре
невесте дулачето“

ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ОХРИД И ДЕБРЦА

Пејачка и фолклорна група:
„Ој Зарино прва севдо“,
„Три години Кате болен лежам“,
„Мома крај извор седеше“
и ората: „Сирто“, „Чамчето“ и
„Охридска деветорка“
Лазо Змејкоски:
Сплет ора на гајда и
Велика Настоска:
„Ој девојче рамбел мој“



XII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ - СТРУГА



ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ ПРИЛЕП

Хорот од
КУД „Пензионер“:
„Една мисла имаме“ и
„Китен ми китен девере“
Пејачката група од КУД
„Пенка Котеска“
„Коња водам“ и
„Македонец сум јас“

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ КИЧЕВО

Пејачката група
„Распеани кичевчани“:
„Садила Тинка босилек“ и
„Се собрале 30 бекари“
Играорна група
– „Невестинско“



ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ БИТОЛА

Пејачка група:
„Битола бабан Битола“,
„Магде мори Магделино“
и „Македонијо, жална ле
мајко“



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ДЕБАР
И ЦЕНТАР ЖУПА

Пејачка и играорна група:
Дебарско свадбено оро" во
албанска изведба
со поддршка на чивтерија
на Зини Фида
Солист Џевет Лиманоски:
„Јано мори Јано”



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
МАКЕДОНСКИ БРОД

Пејачка група во дуэт и соло
изведби:

„Жировнице пуста останала”,
„Не се бели Маре мори не се црви”
(дует на Анастасија Милованоска
и Стојмирка Новеска),

Бранислав Маркоски:
„Зајди, зајди, јасно сонце”

Стојан Миноски на кавал и
Љупчо Најдоски на гајда:
„Поречко оро”




ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ДЕМИР ХИСАР

Мешан хор и играорна
група:

„Не се бели Маре мори, не
се црви”,
женското оро „Марица”
и машкото оро „Беранче”

ХII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ
НЕГОТИНО
Дом на културата „Ацо Ѓорчев“
15 мај 2014 година



Неготино е град во Македонија, сместен во средното Повардарие, од двете страни на реката Вардар и зазема значителен простор во Тиквешката котлина. Климатата и почвата се идеални за одгледување на грозје и добивање на вино. Од Скопје Неготино е оддалечено 95 км, а најблизок град е Кавадарци кој е на растојание од 10 км.

Името Неготино е словенизирано од античката населба Антигонеа која што во 3 век п.н.е. ја формирал македонскиот владетел Антигон Гонат после војната испровоцирана од Грците, поточно од атинскиот владетел Хремонид. Со оваа победа Антигоновата моќ пораснала. Антигон изненадно ја опсадил Атина и ја држел под опсада дури и кога Александар Епирски ја нападнал Македонија, а исто и спартанците се обиделе да го победат Антигон, но и тие губат, при што загинува и спартанскиот крал. По долго време Антигон ја освојува Атина со што Хремонид пребегува во Египет.


Така Грците уште еднаш биле посрамени од Македонците. Грчкиот историчар Полиб за војната напишал: Никој човек досега не поставил толкава хегемонија врз Грција како Антигон, македонскиот крал.

Денес на територијата на општина Неготино постојат голем број археолошки локалитети. Денешниот град Неготино како занаетчиска населба е формиран во доцниот среден век. Позната градба подигната во отоманскиот период, поточно во 1821 година е Саат кулата, а во тоа време биле изградени и џамија и безистен.

Како ден на Општината се празнува 8 ноември, Ден на ослободувањето на Неготино од фашистичките окупатори во 1944 година. Неготино својот најголем подем го постигнува во втората половина на 20 век кога прераснува во модерна градска населба со развиена инфраструктура.

Во Неготино живеат 13 284 жители (според пописот од 2002 година). Населението главно се занимава со лозарство и во Неготино има повеќе винарии.

Песните - лек за душата и срцето



Петар Захарчев



Станка Трајкова



Ванчо Апостолов

на сите им посака
пријатен престој
во градот дома-
ќин.

Градоначал-
никот на Неготино,
Ванчо Апостолов во поздра-
вното обраќање
истакна дека ма-
нифестијата го
сврте вниманието
на пошироката
јавност и предиз-
вика интерес за
нејзино следење.
Изразувајќи го
задоволството
што е присутен, тој

ја потенцираше одличната соработка со опш-
тинското здружение, а како рече, неговата
круна ја очекуваат со изградбата нов пензион-
ерски дом каде што припадниците на третата
добра ќе имаат пријатно катче за помину-
вање на дел од слободното време.

Во име на СЗПМ на присутните им се об-
рати секретарот на ИО **Станка Трајкова**. Таа
од сите аспекти го истакна значењето на Ре-
вијата и посочи дека на дело ќе се покаже
колку песната, музиката и играта не призна-
ваат разлики во годините и со право се вели
дека се тие лек од предвремено стареење.

Дванаесеттата ревија на песни музика и игри на здруженијата на пензионери од Повардарскиот регион, во организација на СЗПМ, се одржа на 15-ти мај во Неготино. На овој врнежлив пролетен ден, во градот на виното и познатата неготинска пита, во Центарот за култура „Ацо Ѓорчев“, во свечени колоритни носии на сцената се појавија учесниците од ЗП од Неготино, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Велес и Богданци. Почетокот на најмасовната пензионерска манифестија во овој регион беше најавен со карактеристични музички рефрени од познати македонски фестивали, а Ревијата доби на значење и со присуството на претседателот на СЗПМ Драги Аргировски и градоначалникот на општина Неготино, Ванчо Апостолов.

Добредојде на учесниците и на гостите прв им посака претседателот на ЗП Неготино **Петар Захарчев**, кој изрази посебно задоволство што на ревијата присуствуваат претседателот на СЗПМ и градоначалникот на Неготино, и поздравувајќи ги поименично и другите гости и претставници на ЗП, тој им се заблагодари и



XII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ - НЕГОТИНО

Покрај другото, таа нагласи дека овие културни манифестации имаат за цел и се можност пензионерите да излезат од своите домови, да го сменат амбиентот и да ја разбият секојдневната монотонија. „Затоа, музиката треба да се сака, да се ценi и почитува и да се негува со посебен пietet”, – нагласи на крајот Трајкова и ја прогласи Ревијата за отворена.

Потоа, сцената беше отстапена на учесниците. Здружението домаќин се претстави со пејачка група која ги исполни песните „Оган гори во планина”, „Кога си бевме млади” и „На срце ми лежи мила мама”. И соседното здружение од Кавадарци, исто така, настапи со пејачка група и песните: „Девојченце, девојченце, љубиш ли ме мене”, „Во нокта тивка со месечина” и „Со маки сум се родила”. ЗП Валандово се претстави со мешана пејачка група, која ги исполни песните: „Кажи Рајне, кажи душо”, „Простено ти е, простено” и „Фати се Бое мори на оро”. Пензионерот Трајче Лазаров со соло настап ги претстави инвалидските пензионери од Кавадарци. Тој ги исполни песните „Дали знаеш либе” и „Јано Јнинке”.

На сцената повторно видовме хорски настапи на останатите здруженија. Така, гевгеличани се претставија со песните „Гевге-

лија, цветна градина”, „Елено ќерко, Елено” и „Што си налутено либе”. Велешани се претставија со патриотските песни „Градел Илија манастир” и „Заробиле едно моме”, а ревијата заврши со настапот на ЗП Богданци со песните „На срце ми стар мерак лежи”, „Кажи, кажи ќерко Славко” и „Зедов жена мрзелива”.

Во името на организаторот СЗПМ, благодарници на учесниците им врачи претседателката на Комисијата за култура **Милевка Здравковска**, а Ревијата успешно ја водеше



Гордана Стојановска – асистент во канцеларијата во Центарот за култура. Оваа културна манифестација заврши со средба и пријатно дружење на гостите и учесниците во хотелот „Парк“ во Неготино.

М. Димовски

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ НЕГОТИНО

Пејачка група:

„Оган гори во планина”,
„Кога си бевме млади”
и „На срце ми лежи мила мама”






**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КАВАДАРЦИ**

Пејачка група:

„Девојченце, девојченце,
љубиш ли ме мене”,
„Во ноќта тивка со
месечина” и
Маријана Пешик – солист:
„Со маки сум се родило”



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ИНВАЛИДСКИ
ПЕНЗИОНЕРИ
КАВАДАРЦИ**

Трајче Лазаров - солист:

„Дали знаеш либе,”
и „Јано Јанинке”



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ВАЛАНДОВО**

Пејачка група:

„Кажи Рајне, кажи душо”,
„Простено ти е простено”
и „Фати се Бое мори на
оро”

ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ГЕВГЕЛИЈА

Пејачка група:
„Гевгелија цветна градина”,
„Елемо Ђерко Елено” и
„Што си налутено либе”



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ВЕЛЕС

Пејачка група:
„Градел Илија манастир”
и „Заробиле едно моме”




ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
БОГДАНЦИ

Пејачка група:
„На срце ми стар мерак лежи”,
„Кажи, кажи џерко Славко”
и „Зедов жена мрзелива”



ХII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ
„Солидарност - Аеродром“ - Скопје
Дом на артисти
20 мај 2014 година



Скопската општина Аеродром името го добила по воениот аеродром. Аеродромот бил наречен „Скопје“, а се наоѓал сосем на крајот од градот, кај денешната населба „Аеродром“. Првиот патнички авион слетал во Скопје на 15 јуни 1928 година. Авионот бил од типот „Потез-29“, а превезувал 5 патници.


Во 1929 година била воспоставена авионска линија Солун–Скопје–Белград. Времето на тргнување било така планирано што на патниците и трговците од Солун им овозможувало заштеда на време. Авионите поаѓале од Скопје во 07:00 часот наутро.

Есента во 1926 година бил одржан првиот аеромитинг со учество на воени авиони и пригодна програма. Секоја година се одржуваат аеромитинзи на Зајчев рид и во стариот Аеродром. Посетителите на аеромитинзите можеле да пробаат да летаат со авион. Како куриозитет старите скопјани го сметаат слетувањето на Еми Џонсон, една од првите жени–пилоти во светот, на скопскиот аеродром во 1930 година при нејзиното враќање од Австралија за Лондон. Во 1937 година, во договор со авионското друштво „Аеропут“, и Сидна, Министерството за сообраќај воспоставило авионски сообраќај и со странство. Со оваа линија стигнувал и весникот „Правда“ од Белград.


Границите на општината: од мостот на железничката пруга на реката Вардар – тромеѓе на Општина Аеродром, Центар и Гази Баба и се движи долж Транспортен центар „Скопје“, железничката пруга во правец кон Велес до мостот Маркова река, продолжува по надворешната граница на катастарска општина Долно Лисиче до реката Вардар и свртува спротивно до мостот на железничката пруга на реката Вардар. Општината Аеродром има 20 км² територија и тоа урбан дел 10,4 км² или 60% и рурално земјиште 9,6 км² или 40%

Во општината има 6 788 регистрирани деловни субјекти со голем број пријавени работници. Вкупен број на население: 98 382 жители и по број на жители е најголема општина од 10 кои ги има во Скопје. Интересен податок е и тоа што во оваа општина речиси еднаков е бројот на двета пола: женски 49 487 и машки 48 895.

Фолклорните настапи поздравени со силен аплауз во Домот на АРМ



Димитрија
Богатиноски



Драги Аргировски



Ивица Коневски

бележува петгодишнината од основањето, а 2014 година е прогласена и за година на солидарноста. За извршување на задачите за успешна подготвка на ревијата се заблагодари и на голем број активисти.

Пригодно обраќање имаше и градоначалникот на Општина Аеродром **Ивица Коневски**,

Бо организација на СЗПМ на 20 мај во присуство на голем број гледачи во полната сала на Домот на АРМ во Скопје се одржа 12-тата регионална ревија на песни, музика и игри на која ЗП „Солидарност – Аеродром“, беше успешен домаќин. Претседателот на Извршниот одбор, **Димитрија Богатиноски** на почетокот ги поздрави сите присутни и им посака добро расположение заблагодарувајќи се на СЗПМ и на претседателот за укажаната доверба, што е прифатена со задоволство, бидејќи здружението од Аеродром годинава ја од-

нагласувајќи го задоволството што се наоѓа меѓу највозрасните жители во овие свечени мигови и дека соработката со пензионерската организација ќе продолжи и во наредниот период.

И во оваа пригода претседателот на СЗПМ **Драги Аргировски** го нагласи значењето и придонесот на овие пензионерски културни манифестации во негувањето на културните традиции. На тој начин пензионерите се докажуваат како вистински чувари на културната ризница

на нашата земја, на традицијата и на македонскиот културен идентитет, значително придонесувајќи за враќање од заборав на многу убави изворни и староградски песни и ора, на разни народни обичаи и на други културни обележја. Нашите постигнувања на овој план се очигледни поради што Министерството за култура на Владата на Република Македонија регионалните ревии и Републичката ревија на песни, музика и игри 2014 година ги прогласи за културно богатство од национален интерес.

Учество во културно уметничката програма во Домот на АРМ во Скопје имаа: ЗП Кратово; ЗП



XII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ - СКОПЈЕ

Крива Паланка; ЗП „Кисела Вода“ Скопје; ЗП Куманово; ЗП „Воени пензионери“ – Скопје; ЗП „Гази Баба“ – Скопје; ЗП „Центар“ – Скопје и домаќинот на ревијата ЗП „Солидарност – Аеродром“ Скопје. Во дваиполчасовната програма беа исполнети голем број народни песни и ора, свадбени обичаи и хумор. Ревијата немаше натпреварувачки карактер, но здруженијата преку своите многу квалитетни настапи искажаа голема желба за престиж во вештината за игра, свирка и песна, во сценска изведба, во колорит на народни и модерни носии, користејќи народни или модерни инструменти. На присутното стручно жири од СЗПМ не му беше лесна задачата да издвои кој од настапите е подобар за да учествува на Републичката ревија. Ова е уште еден доказ дека програмите за културно–забавен живот во пензионерските здруженија го оплеменуваат слободното време, а ревиите се манифестација на творештвото на пензионерите за зачувување на фолклорните традиции на нашите народи. Потсетувајќи се на подзaborавените обичаи преку нивно исполнување на сцената се даде порака да се негува изворното народно творештво, да не се заборави и да се пренесува на младите генерации. Сите изведби од многубројната публика беа со долги аплаузи поздравени, што беше признание и за истакнатата организација на оваа манифестација. На крајот во името на СЗПМ признанија на здруженијата учесници на ревијата им врачи Вања Марковска, член на Комисијата за културно–забавен живот при Сојузот, а ревијата успешно ја водеше Цветанка Илиева.

И. Глигоров



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КРАТОВО

Оркестар „Тамбураши“:
„Девојче, кратовче“,
„Откако ти ме остави“,
„Не стој Доне Донке“
и „Стариот џумбушлија“



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КРИВА ПАЛАНКА

Играорна група:
„Заврзлама“
„Тројка“ и
„Елено моме“



ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КИСЕЛА ВОДА

Играорна и пејачка
група со солистката
Драгица Симонова:
„Македонијо“,
„Брала мома капини“,
„Море моме, малој моме“
и „Твоите очи Лено море“



XII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ - СКОПЈЕ



ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ **КУМАНОВО**

Фолклорна група:
„Калајџиско оро“
**Надежда Булатовиќ и
Новко Петрушевски:**
Хумористичен скетч
– „Ване и Тана“

ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЕНИ ПЕНЗИОНЕРИ **СКОПЈЕ**

Пејачка и фолклорна група:
„Никнало цвеќе шарено“ и
„Зурли трештат на сред село“,
народно „Битолско оро“,
„Деветорка“
и песната
„Народе македонски“



ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ **ГАЗИ БАБА**

ХОР „Пензионер“
и солистката
Петранка Давчева:
„Ој зелено – зеленике“,
„Кој ќе ме чуе да пеам“,
„Ајде ќе те прашам“ и
„Не ми го лажи Гоѓи момето“

ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ЦЕНТАР

Пејачка група „Елегија“:
„Сношти си мамо поминав“,
„Болен ми лежи“,
„Не стој Доне Донке“ и
„Јас ќе ти купам свилен
фустан“




ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
СОЛИДАРНОСТ
- АЕРОДРОМ

Фолклорна група:
Сплет песни и игри
од скопско – наречен
„Свадба“



ХII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ
Ѓорче Петров - Скопје
Дом на културата
28 мај 2014 година



Општина **Ѓорче Петров** е формирана на 14 септември 1996 година со Законот за Градот Скопје со кој се утврдуваат подрачјата во состав на Скопје. Настаната е со одвојување од општината Карпош.

Територијата на Општина Ѓорче Петров се протега на северозападната страна на Скопје, од левата страна на реката Вардар. Во состав на подрачјето на Ѓорче Петров спаѓаат и руралните населени места и населби по сливот на река Лепенец. Општината Ѓорче Петров е погранична општина, затоа што нејзината северна граница се простира долж државната граница.

Историјата на Општина Ѓорче Петров датира уште многу одамна, непосредно по Првата Светска Војна, кога била како предградие на главниот град Скопје до каде се стигнувало само со познатото „вовче пампурче“. Најпрвин Општината се викала Ханриево, по францускиот генерал Ханрис, од Првата Светска Војна. Во времето на бугарската окупација го добива името Жостово, по истоимениот бугарски генерал. По ослободувањето во 1945 година го добива сегашното име по македонскиот револционер Ѓорче Петров. Општината има урбанистички и рурален дел. Во урбанистички дел спаѓаат населените места: Даме Груев, Хром, Ѓорче Петров, Дексион (познато за жителите од Ѓорче Петров како „Ѓорче 2“), а во руралниот дел спаѓаат населените места: Грачани, Кучково, Никиштани, Орман, Волково и Ново Село. Денес Општина Ѓорче Петров има над 41.000 жители, зафаќа површина од 6.693 ха (вклучувајќи ги и приградските зони) и се граничи со општините: Карпош, Чучер – Сандево и Сарај.

Во поглед на локалниот економски потенцијал и расположливите стопански капацитети, Општина Ѓорче Петров се вбројува во категоријата општини во развој. Повољната сообраќајна местоположба, квалитетот и структурата на економските капацитети, реалниот потенцијал за индустриски прогрес, високостручната и квалификувана работна сила се објективни индикатори и компоненти кои упатуваат на развојните стратегии на Општината.

Ора и песни на соживот



Методија Новковски



Бесник Поцеста



Сокол Митровски

гости ги поздрави градоначалникот на општината Ѓорче Петров, **Сокол Митровски** кој го изрази своето воодушевување од ентузијазмот и енергијата на пензионерите кои си ги исполнуваат деновите со интересни и убави активности.

Потоа се заредија песни, ора и обичаи на македонски, албански, ромски... Тоа беа прекрасни изведби кои беа одраз на другарство и соживот. Македонка пееше придржувана од двајца кавалции Албанци, со изведувачите пееја сите во салата. Со тапанот и зурлата на изведувачите од ЗП Шутот Оризари затупкаа срцата на сите присутни. На песната од ЗП Гостивар која изведувачот ја испеа и ја одглуми аплаудираа сите со воодушевување. ЗП Карпош се претстави со поезија и одлична професионална изведба на неколку песни на

Во Домот на култура во Ѓорче Петров во Скопје, на 28 мај се одржа последната од шесте Регионални ревији на песни, музика и игри. На ревијата пееја и играа песни и ора пензионери од здруженијата: Тафталице ДДД, Гостивар, Тетово, Сарај, Карпош, Чайр, Бутел, Шутот Оризари и здружението домаќин Ѓорче Петров.

Најнапред на присутните им се обрати претседателот на ИО на ЗП Ѓорче Петров, **Методија Новковски**. Тој ги поздрави драгите гости и учесници и им посака добредојде. Потоа на македонски и на албански пензионерите во салата ги поздрави потпретседателот на Собранието на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, **Бесник Поцеста** и им порача на присутните да уживаат во песната и ората што ќе ги презентираат нивните колеги пензионери, верни чувари на фолклорното богатство на нашата држава Република Македонија.

По него своите највозрасни граѓани и нивните



хорот „Серенада“. Домаќините одиграа неколку ора од егеските краеви, стамно во преубави носии. ЗП Тетово прикажа интересен свадбен адет на испраќање на невестата. ЗП Сарај исполни две нумери, ЗП Чайр имаше пејачка група и соло песна, ЗП Тафталице ДДД се претстави со пејачка група и оро, а ЗП Бутел со интересна фолклорна кореографија и песни.

Сè на сè од убаво, поубаво. За претставувањето и изведбите на крај, здруженијата добија благодарници за учество што ги врачи



Руфат Рамадани, член на ИО на СЗПМ.
Калина С. Андонова

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ ТЕТОВО

**Женска пејачка група и
трио Гавровски
(на македонски):**
„Појдов да идем на пазар“
„Чукав, чукав мале“
„Море шише шарено“



**Женска пејачка група
(на албански):**
„Доведување невеста
и играње оро“
– обичај





**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ТАФТАЛИЦЕ ДДД**

Пејачка група:
„Јовано – Јованке“
„Елено ќерко“
„Не стој Доне Донке“
Фолклорна група:
„Пајдушко оро“



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ГОСТИВАР**

Али Имери:
„Каде беше девојче кога пукав со пушка“ (на албански)
Јелена Јакимовска :
„Моме моли бога“ (на македонски)
Илинка и Бранко Бишкоски:
„Кало ле, Кало девојко“
(на македонски)
Рауф Нуредини и Али Имери:
„Мори ружо шумско цвеќе“
(на албански)
Сала Шабани и Аниф Демири:
„Езгија со кавали“



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
БУТЕЛ**

Трио со оркестар:
„Мори чупи костурчанки“
Дует со оркестар :
„Кажи, кажи облаче бело
**Соло со фолклорна
кореографија и оркестар:**
„Мори моме малој моме
каде вода да налеам“

**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
САРАЈ**

**Исполнение на кавал:
„Чобанче“ и „Асан Ага“**



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
ШУТО ОРИЗАРИ**

**Играорна група:
Традиционално ромско
женско оро**



**ЗДРУЖЕНИЕ
НА ПЕНЗИОНЕРИ
КАРПОШ**

**Хорот „Серенада“
под диригенство на
Благица Душкова:**

Сплет на песни од
изворниот македонски
мелос

**Лидија Лучко Јеремиќ
(поетеса):**

„Танц на душата“
– лична творба



XII РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ - СКОПЈЕ



ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ ЧАИР

Играорна и пејачка група придружувана од оркестар:
Сплет на песни и ора
Бранислава Ставровска:
„Нели ти реков мори
Донке“



ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Играорна група:
„Мори моми костурчанки“
„Битолско оро“
Васка Трковска - Трајковска:
„Таму долу Битола“
Стево Ѓуревски:
„Две Китки“



СЗПМ



Пензионерите амбасадори на македонската култура

Веќе петта година по ред, едно здружение на пензионери членка на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, учествува на Меѓу-

дор на културата на 29-ти и 30-ти септември и 1-ви октомври годинава ќе биде Здружението на пензионери од Прилеп.

Вообичаено е на Меѓународниот фестивал да настапи здружение кое се докажало со свои интересни и квалитетни фолклорни настапи на Ревиите на песни, музика и игри, на концерти во земјата, но и надвор од неа.

Така и годинава пензионерите од Македонија ќе прикажат стари македонски песни и ора, интересни инструменти и разнобојни носии од крајот од кој доаѓаат. И годинава со нив ќе пеат и ќе играат жителите на Љубљана кои ќе дојдат да присуствуваат на фестивалот, но и многу други гости и учесници од повеќе европски земји. Сите тие ќе имаат можност да ја видат и почувствуваат нашата енергија, нашата радост и нашиот почит кон нашето фолклорно богатство, традиција и идентитет.

Ќе видат како се сака и чува она што со векови се напластило во нашето славно минато. Ќе видат дека корените на сите кои живеат во Македонија се длабоки и со вековна историја. Преку писокот на зурлите, ударите на тапаните, преку песната и ората на пензионерите, уште еднаш ќе види и дознае Европа која е Македонија. Калина С. Андонова



народниот фестивал на 3. животно доба во Љубљана, Словенија. Досега учествуваа здруженијата од Куманово, Пробиштип, Кочани и Тетово, а годинава наш амбаса-



ЗП Тетово на Фестивалот во Љубљана 2013 година



СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА

СЗПМ



2014



Информативен билтен

СЗПМ

Специјално издание